

МПЦ привремено го одложи прашањето за додавање на името Охридска архиепископија, кое всушност и не треба да биде некој спор, бидејќи тоа само по себе е наследно и не може да биде присвоено, туку украдено од т.н. "Јованова црква".

Владиците треба да решат која страна ќе ја фатат, црковната или и натаму ќе се дел од некоја политичка линија, односно на некој начин е блиска или диригирана од страна на оската Белград - Атина.

Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

црква", покажува дека Синодот и архиерејите треба да ги надминат личните, речиси "партиски интереси", кои не придонесуваат за заштита на положбата на МПЦ и за опстојувањето на македонскиот народ на овие простори.

Затоа, ова црковно поглавје нека биде поука дека со глава низ сид не можат да се решат црковните прашања, туку со мудрост и смиреност во градењето на имиџот на МПЦ.

ОТВОРЕНИ ПОДЕЛБИ

Поглаварот на Македонската православна црква, Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан, кој чиновничествуваше со светата архиерејска литургија, одржана во катедралната црква "Св. Софија" во Охрид по повод празникот Собор на македонските светители, изјави дека измените на Уставот на Црквата ќе стапат во сила тогаш кога ќе дојде време за тоа.

"Донесените одлуки на Синодот остануваат да важат и тие ќе бидат сместени во животот на Црквата тогаш кога членовите на Синодот и Соборот ќе ре-

веројатно под притисок на јавноста се одложи за некој нареден собор.

Замрзнувањето на промените, односно исфрлањето на точката број 10, која ги подгреа страстите и поделбите во Синодот, а се однесуваше на измени и дополнувања на Уставот на МПЦ, со кои требаше да се добие преформулација или измена на името на МПЦ со можната додавка Охридска архиепископија, не го решија вистинскиот проблем.

Имено, владиците треба да го решат најгорливото прашање, а тоа е која страна да ја фатат, црковната или и натаму да се дел од некоја политичка линија, која на некој начин е блиска или диригирана од страна на оската Белград - Атина.

Дали оската Белград - Атина сè уште има скриени приврзаници во Синодот на МПЦ е главното прашање на кое треба да се одговори, бидејќи сите дилеми, кои последниве неколку години се отворија, ја ставаат нашата Црква во подредена положба и поради тоа сите турбуленции штетно влијаат врз Црквата воопшто.

МПЦ ГО ЗАЧУВА НО ГО ЗАГУБИ ПР

Последниот Црковно-народен архиерејски собор, одржан во православниот храм во село Калишта, Струшко, покажа дека раздорот во Синодот на МПЦ, предизвикан со расколот од 2002 година, сè уште не е затворено прашање, бидејќи Црквата сè повеќе богослужи со политичко, а не со Божјо слово.

Тоа значи дека сè до оној момент кога Синодот ќе реши да изнајде единство и ќе расчисти со "ѓаволскиот дух" во себе, тогаш тој навистина ќе може верно да му служи на народот, на верниците, па ако сакате и на Бога, кој грешките не ги мери со постигнувањето слава, туку со кроткост и мерност во своето тело.

Според тоа, без разлика што МПЦ привремено го одложи прашањето за додавање на името Охридска архиепископија, кое всушност и не треба да биде некој спор, бидејќи само по себе тоа е наследно и не може да биде присвоено, туку украдено од т.н. "Јованова

шат за тоа", оцени Г.Г. Стефан, кој се обиде да го скрие раздорот меѓу владиците во Синодот, кој беше покренат поради додавањето на Охридска архиепископија кон името на МПЦ и за промени на грбот.

Неговото Блаженство проценува дека нема поделби во Синодот, а како потврда за тоа тој го нагласи присуството на делегации од сите епархии на МПЦ на Соборот, како од земјата, така и од дијаспората.

Инаку, Црковно-народниот собор и литургијата беа по повод петте децении од Вториот црковно-народен собор одржан во 1958 година, на кој беше возобновена автокефалноста на Орхидската архиепископија во лицето на МПЦ. Очигледно лицето беше нагрдено поради наследството, кое е товар и поука. На свечениот јубилеен собор во Струшко Калишта најголемо внимание предизвика предлогот за измени на Уставот на МПЦ, каде беа амандманите за промена на името и на грбот, што

Тоа значи дека тврдокорната линија во Синодот успеа да го врати приматот, кој по расколот во 2002 година го беше загубил, но сè уште не се чувствува сигурен дека го победил противникот.

ДОЛГОТРАЕН ПРОЦЕС

Дали противникот е во Синодот или тој има свои пипала, па затоа "шејтанот" си игра мајтап со Црквата и со верниците?

Црковните кругови оценуваат дека овој обид не само што бил атак врз МПЦ, туку и врз Република Македонија, бидејќи очигледно ова прашање беше покренато во време кога се одвиваат преговорите меѓу Скопје и Атина.

Тоа значи дека МПЦ не смее да им биде инструмент на македонските политичари, бидејќи не станува збор за дневно-политички цели, туку за делекусежни национални, државни, па ако сакате и црковни интереси.



ЦРКОВНО-ПОЛИТИЧКИ ХОР ИЛИ ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБОР!?

ИМЕТО, ЕЗИМЕТО!

"Всушност, се работи за еден подготвен процес, со кој Уставната комисија работи на овие нешта. Наеднаш тие се поврзаа со една pejоративна конотација, со она што се случува во политиката на Македонија, во процесот со името на Република Македонија. Кога синодската седница ќе утврди дека тие се подготвени, тие одат до Соборот", изјави владиката Методиј.

"Овој пат најдовме многу аномалии, заради кои не требаше да бидат поставени на овој Собор", оцени Златанов.

Во Резолуцијата, која беше донесена како завршен документ на овој Собор, меѓу другото, беше потенцирано задолжителството од воведувањето на вероучањето во образовниот систем, потоа потребата да се забрза процесот на денационализацијата со враќање на црковните имоти, но и апелот за постигнување духовно и национално единство на македонскиот народ, и зачувување на името на државата.

На ова се осврна и поглаварот, Архиепископот Стефан, кој зборуваше на почетокот од работниот дел на Соборот и призна дека едно од најголемите незадоволства во Црквата е заради нерешениот статус на МПЦ и нејзиното непризнавање.

"Повеќе од јасно е дека македонското црковно и државно прашање, особено прашањето со името, за жал, е најголемата пречка и за признавањето од Цариградската патријаршија. Но, наше е и понатаму да продолжиме да ја чуваме верата, да ја чуваме Црквата", истакна Архиепископот Г.Г. Стефан.

Митрополитот Кирил изјави дека МПЦ, која се темели на Охридската архиепископија како нејзин неиздвоен дел, всушност се едно исто или човечка душа и тело кои не можат да се одделат.

"Пред сè, кога станува збор за додавка, за додавање или за одземање апсолутно не станува збор за работа од таков карактер. Па, само во преамбулата, на десеттина места се спомнува институцијата Охридска архиепископија. И Уставот е целосно испреплетен со древната Охридска архиепископија", оцени митрополитот Кирил.

"Ако се расправа во контекстот како што е титулата на архиепископот, архиепископ Охридско-Македонски, што значи, или треба да се менува титулата на архиепископот или треба да се усогласи името на архиепископијата со титулата", изјави г. Петар.

Во секој случај, одложувањето е подобро решение од натамошна ескалација на судирот меѓу владиците во Синодот во МПЦ. Но, тоа сепак ги по-

кажа сите слабости во црковното тело, на една страна се митрополитот Тимотеј и велешкиот владика Агатангел, а на друга се останатите.